

## ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **05640/2019**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за катастар на недвижности**

I.1.2) Адреса: **Трифун Хаџи Јанев бр.4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Попова**, адреса на е-пошта: **l.popova@katastar.gov.mk** телефон/факс: **3204842/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат **На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: **Државни органи - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: **Колокација на продукциона околина**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **5.500.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги**  
Консултантски услуги **Не**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Даден е во техничката спецификација која е составен дел од тендерската документација**

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки **Да**  
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
72222300-0	Услуги во областа на информатичката технологија

II.8) Делива набавка **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Алтернативни понуди **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Електронска аукција **Да**

### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.2) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [5.00 %]**

IV.1.4) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.1.6) Резервирани договори **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи  
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: **Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран**

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: **Да располага со минимум 4 (четири) сертификирани вработени или ангажирани технички лица за време траење на договорот и тоа: - минимум 1 (еден) сертификирани вработен или ангажиран од областа на мрежни технологии, експертско ниво (CCIE или еквивалентно), - минимум 1 (еден) сертификирани вработен или ангажиран од областа на мрежна безбедност, професионално ниво (CCNP Security или еквивалентно), - минимум 1 (еден) сертификирани вработен или ангажиран од областа на проектен менаџмент (PMP, Prince или еквивалентно), - минимум 1 лице за управување со ИТ сервиси со сертификат за управување со ИТ сервиси (ITIL expert in IT service Management или еквивалентен).**

#### IV.2.4) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет: - **ISO 9001:2015 (Quality Management System) или еквивалентен, издаден од акредитирано тело, со број, датум на издавање и актуелна важност на сертификатот. - ISO 27001 стандард за заштита на кориснички информации или еквивалентен издаден од акредитирано тело, со број, датум на издавање и актуелна важност на сертификатот. - ISO 20000 стандард за управување со ИТ сервиси или еквивалентен издаден од акредитирано тело, со број, датум на издавање и актуелна важност на сертификатот. - ISO 22301 стандард за управување со континуитет во деловното работење или еквивалентен издаден од акредитирано тело, со број, датум на издавање и актуелна важност на сертификатот**

### ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до **06.09.2019 година во 10:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **29.08.2019 година во 15:30 часот**

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања **31.08.2019 година во 15:30 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **120 дена**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

**06.09.2019 година во 10:00 часот**, место: **Агенција за катастар на недвижности, ул.Трифун Хаџи Јанев бр.4 Скопје**

V.5) Дополнителни информации **Тендерската документација може да се преземе преку ЕСЈН**

V.6) Датум на објава: **06.08.2019 година**

### ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

### ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

### ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

### ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ